

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП Пролетер Ресен заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-125/20 од 19 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 30,48 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 32,55 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 33,30 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 3,13%%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 3,47%%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,34%%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 29,53 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 31,44 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 31,41 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 33,68 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 32,19 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 34,41 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП Пролетер Ресен согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-125/20 од 19 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП Пролетер Ресен ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП Пролетер Ресен во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	4.505.831
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	523.139
Трошоци за осигурување на основни средства	6.421
Бруто плати	9.101.987
Други услуги	180.586
Останати и вонредни трошоци	618.528
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	37.891
Вкупно оперативни трошоци	14.974.384
Остварена просечна пондерирана тарифа	28,02

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	17.994.814	19.261.066	19.820.608
Амортизација	денари	1.836.395	2.080.229	2.141.877
Средства за ликвидност	денари	100.776	108.407	111.540
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	2.850.000	2.490.000	0
Принос на регулирани средства	денари	323.930	340.005	345.492
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	20.255.914	21.789.707	22.419.518
Количина	m ³	609.176	610.198	610.198
Просечна тарифа	ден/m ³	32,30	34,54	35,57
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	31,34	33,38	34,40
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	33,25	35,71	36,74

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 10 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 10 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на

странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1687/1 од 4 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	17.462.116	18.667.976	19.166.288
Амортизација	денари	1.263.895	1.475.492	1.450.449
Средства за ликвидност	денари	95.278	102.235	104.477
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	2.500.000	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	329.566	303.519	278.762
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	19.150.855	20.549.221	20.999.977
Количина	m ³	609.176	610.198	610.198
Просечна тарифа	ден/m ³	30,48	32,55	33,30
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	29,53	31,41	32,19
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	31,44	33,68	34,41

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно реализираните за 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 4.573.419 денари за 2021 година, 4.642.020 денари за 2022 година и 4.711.651 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно реализираните во 2019, зголемени за стапка на инфлација и истите изнесуваат 530.986 денари за 2021 година, 538.951 денари за 2022 година и 547.035 денари за 2023 година;
3. Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.517 денари за 2021 година, 6.615 денари за 2022 година и 6.714 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 11.501.633 денари за 2021 година, 12.618.086 денари за 2022 година и 13.025.650 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 183.295 денари за 2021 година, 186.045 денари за 2022 година и 188.835 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 627.806 денари за 2021 година, 637.223 денари за 2022 година и 646.781 денари за 2023 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 38.460 денари за 2021 година, 39.037 денари за 2022 година и 39.622 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто изнесува 0%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 527.046 денари за 2021 година, 501.143 денари за 2022 година и за 2023 година изнесува 476.101 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 736.848 денари за 2021 година, 974.348 денари за 2022 година и 974.348 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 95.278 денари за 2021 година, 102.235 денари за 2022 година и 104.477 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 329.566 денари, за 2022 година 303.519 денари и за 2023 година изнесува 278.762 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 30,48 ден/м³ за 2021 година, 32,55 ден/м³ за 2022 година и 33,30 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП Пролетер Ресен треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Ресен.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП Пролетер Ресен ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 3,13% за 2021 година, 3,47% за 2022 година и 3,34% за 2023 година.

ЈКП Пролетер Ресен при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените и бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП Пролетер Ресен да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08- 125/20
4 август 2020 година
Скопје

**Заменик претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Kushtrim Ramadani